

ЗАПИСНИК

Од 46- та редовна седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 46-та редовна седница на ден 31.10.2016 година (Понеделник) со почеток во 15.00 часот во просториите на Домот на културата во Василево.

Седницата ја свика и ја водеше Драги Митев претседател на Советотна општина Василево.

На седницата од оправдани причини не присуствуваа советниците Јован Пелтековски, Сашко Димитриев, Марјан Јанев и Сашко Георгиев.

На седницата присуствуваше Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево, Славе Андонов извршител во одделението за нормативно правни работи, Габриела К. Ефтимова одговорна во одделението за финансии, Бранко Андонов комунален инспектор и средствата за јавно информирање,

Претседателот на Советот на општина Василево Драги Митев пред да го предложи дневниот ред за работа на 46 –та седница отвори расправа по Записникот од вонредната седница на Совет на општина Василево одржана на ден 13.10.2016 година од 11 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 8 гласа „за“ „против“ и „воздржани“ нема

За работа на 46 –та седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

1.Предлог-Одлука за оттуѓување на движни ствари во сопственост на општина Василево.

2.Предлог-Одлука за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за изборите во 2016 со обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во општина Василево.

3. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2016 година за периодот од 01.01.2016 до 30.09.2016 година (К-1).

4. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2016 до 30.09.2016 година (К-2).

5. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2016 до 30.09.2016 година (К-3).

6. Давање согласност на новиот Правилник за внатрешна организација на ЈПКД „Турија“ Василево донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности, „Турија“ Василево.

7. Давање согласност на новиот Правилник за систематизација на работните места на ЈПКД „Турија“ Василево донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности, „Турија“ Василево.

8. Предлог- Решение за формирање на привремена комисија за изработка на Предлог-Годишна програма за работа на Советот на општина Василево за 2017 година.

9. Предлог- Програма за социјална заштита во Општина Василево за 2017 година.

10.Предлог – Програма за заедничка потрошувачка потрошувачка во Општина Василево за 2017 година.

11. Предлог – Програма за поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација на локални патишта и улици во Општина Василево за 2017

- 12 **Предлог -Програма** за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Василево за 2017 година.
13. **Предлог -Програма** за спорт и рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2017 година.
- 14.- **Програма** за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2017 година.
15. **Предлог -Програма** за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2017 година.
16. **Предлог - Програма** за изградба,реконструкција,одржување и заштита на локални патишта и улици на општина Василево за 2017 година.
17. **Предлог - Програма** за начинот за пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Василево за 2017 година.
18. **Предлог – Програма** за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2017 година.
19. **Предлог – Програма** за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево
20. **Предлог – Програма** за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2017 година.
- 21.**Предлог- Програма** за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во општина Василево за 2017 година.
- 22.**Предлог-Програма** за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2017 година.
- 23.**Предлог – Одлука** за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина Василево.
24. **Предлог- Програма** за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2016/2017 година во зимски услови.
- 25.Предлог-Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Р.М. на подрачјето на Општина Василево за 2017 година.

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 46-та седница на Совет на општина Василево никој не се јави за збор, беше ставен на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ ,, против,, и „воздржан“ нема.

1.

По отворената расправа по првата точката: **Предлог-Одлука** за оттуѓување на движни ствари во сопственост на општина Василево за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата ја разгледа од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ ,, против“ и воздржани“ немаш,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор точката: **Предлог-Одлука за оттуѓување на движни ствари во сопственост на општина Василево.** беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа „за“ ,, против,, и „воздржан“ нема

2.

По отворената расправа по втората точката: **Предлог-Одлука за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за изборите во 2016 со обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во општина Василево** за збор се јави јави Катерина Ф. Петревска претседател на комисијата за Статут и Прописи рече дека комисијата на седницата ја разгледа од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаш,

Душко Атанасов член на Советот на општина Василево во врска **места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за изборите во 2016** во населено место Василево 2 и 3 и 4 праша дали 2 и 3 трафостаницат се однесува на трафостаницата што се наоѓа до ЈПКД „Турија“ во Василево

Драги Митев претседател на Советот на општина Василево рече дека трафостаницата 3 е пред ЈКП „Турија“

Душко Атанасов рече дека според Законот е забрането на оваа трафостаница да се лепат плакати бидејќи таму има гласачко место кое што треба да биде одалечено 100м.

Славе Андонов Претставник од општинската администрација рече дека таму веќе не постои гласачко место.

Душко Атанасов праша дали во Градашорци се гласа во Домот и дали е дозволено да се лепат плакати по ѕидовите бидејќи според законот не е дозволено лепење на плакати по ѕидовите на оваа гласачко место кога се гласа. Исто така во село Ангелци доколку е оваа гласачко место каде што се гласа спрема Коцето на центарот на трафостаницата и таму има гласачко место и таму нетреба да се лепат плакати, според него тоа треба да се провери доколку се установи треба да се одстранат овие гласачки места или пак да се истргнат тие материјали за време на изборите.

Бранко Андонов претставник од општинската администрација рече дека предлогот на советникот Душко Атанасов во поглед на првото прашање за 2, 3, и 4 првата трафостаница е доле патот на Добрејци двојката е кај општината, тројката пред домот на ЈКП „Турија“ и четворката кај црквата тие се три места за лепење на плакати во Василево. Трите избирачки одбори се во школото тука нема потреба од приговор смета дека за тоа ќе се согласи и советникот Душко Атанасов и не би требало измени да има. Во Градашорци трафостаницата број 2 таа е на страната кај гробиштата не е спорно таму да има спрема црквата. Додека на ѕидот на домот тоа е само на денот на изборите, сабалето на изборите се одстрануваат што се во размер од 100м тие плакати, бидејќи нема доволно простор има две избирачки места а треба да се рекламираат сите политичките партии. Доколку советниците сметат дека треба да се избршат ќе биде избршано тоа е обврска да се даде можност партиите да се рекламираат а на денот на изборите да се одстранат плакатите. За Ангелци трафостаницата 2 е исто тука има приговори бидејќи оваа е приватна просторија можеби ДИК ќе преземе мерки за измена на избирачкото место, доколку останат на исто место ДИК на денот на изборите ќе ги одстрани плакатите. Има поднесено и Барање за да се подмести во школото во Ангелци бидејќи се зимски услови приватна просторија и е во постапка на легализација моментално нема струја се во преговори со ДИК да оваа избирачко место биде подместено се размислува за друго место.

По затворената расправа точката: **Предлог-Одлука за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати за изборите во 2016 со обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во општина Василево,**

беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против“ и „воздржан“ нема

3.

По отворената расправа по третата точката: **Квартален извештај** за извршување на Буџетот за 2016 година за периодот од 01.01.2016 до 30.09.2016 година (К-1). за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата ја разгледа од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше, предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор точката: **Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2016 година за периодот од 01.01.2016 до 30.09.2016 година (К-1)**. беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа „за“ „против“, и нема и „воздржан“ 3

4.

По отворената расправа по четвртата точката: . за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата ја разгледа точката: **Квартален извештај** за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2016 до 30.09.2016 година (К-2). од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаш, предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор точката: **Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2016 до 30.09.2016 година (К-2)**. беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа „за“ „против“, и нема и „воздржан“ 3

5.

По отворената расправа по петата точката: : **Квартален извештај** за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2016 до 30.09.2016 година (К-3). за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата ја разгледа од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше, предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор точката **Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2016 до 30.09.2016 година (К-3)**. беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа „за“ „против“, и нема и „воздржан“ 3

6.

По отворената расправа по шестата точката: **Давање согласност на новиот Правилник за внатрешна организација на ЈПКД „Турија, Василево** донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија, Василево за збор се јави Катерина ф. Петревска претседател на комисијата за Статут и Прописи рече дека комисијата на седницата ја разгледа од од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше, предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Џоко Христов член на Советот на Општина Василево од опозицијата рече дека очигледно се работи за истите вработени што се вработени во ЈКП Василево гледа дека овие што се раководители веројатно заради подобра организација на работите во ЈКП „Турија, од Василево

сите одговарат пред директорот и за сите има некои посебни услови во делот на образованијето додека за директорот нема ништо. Во правилникот пишува стручна служба раководител на одделение одговара пред директорот и треба да има економски науки образование. Исто така во административните служби треба да има со правен факултет сите такви места да бидат со високо образование. Според него не е логично каква е оваа систематизација со завршен правен факултет да одговара пред директор со основно образование не му е јасно дека во систематизацијата гледа раководители на служба административни службеници кој што треба да имаат високо и вишо образование а за директорот нема посебно нагласено какво образование треба да има побара образложение.

Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево околу моменталната состојба на директорот на ЈКП „Турија“, рече дека во моментот тој не е директор туку Вд. Директор носител на должност. Се знае дека директорот одговара пред градоначалникот и Советот на општина Василево тоа го има и во стариот Правилник, меѓутоа во моментот вршител на должност е вд директор кој што одговара пред градоначалникот и Советот на општина Василево затоа што во самата институција нема пред кој да одговара а во моментот има вршител на должност.

Немаше друг пријавено за збор точката: **Давање согласност на новиот Правилник за внатрешна организација на ЈПКД „Турија“, Василево донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија, Василево).** беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против“, и нема и „воздржан“ нема.

7.

По отворената расправа по седмата точката: **Давање согласност на новиот Правилник за систематизација на работни места на ЈПКД „Турија“, Василево донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија, Василево за збор се јави Катерина ф. Петревска претседател на комисијата за Статут и Прописи рече дека комисијата на седницата ја разгледа од од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше, предлага до Советот да ја разгледа и усвои.**

Немаше друг пријавено за збор точката: **Давање согласност на новиот Правилник за внатрешна организација на ЈПКД „Турија“, Василево донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија, Василево).** беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против“, и нема и „воздржан“ нема.

8.

По отворената расправа по осмата точка: **Предлог-Решение за формирање на привремена Комисија за изработка на Предлог-Годишна програма за работа на Советот на општина Василево за 2017 година. за збор се јави Катерина ф. Петревска претседател на комисијата за мандатни прашања избор и именување рече дека комисијата на седницата за членови на комисијата за изработка на Предлог-Годишна програма за работа на Советот на општина Василево за 2017 година ги назначи: Катерина ф. Петревска за претседател и за членови да бидат избрани Душко Атанасов, Драги Митев, Марјан Јанев и Билент Исинов од тројца присутни члена комисијата ги избра со 3 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше**

Немаше друг пријавено за збор Предлогот од комисијата за Мандатни прашањ избор и именување за членови на комисијата за изработка на Предлог-Годишна програма за работа на Советот на општина Василево за 2017 година да бидат назначени Катерина ф. Петревска за претседател и за членови бидат назначи Драги Митев, Душко Атанасов, Марјан Јанев и Билент

Исинов беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против„ и нема и „воздржан“ нема.

Точката: **Предлог-Решение** за формирање на привремена Комисија за изработка на Предлог-Годишна програма за работа на Советот на општина Василево за 2017 година. Година со назначените членови Катерина ф. Петревска назначена за претседател на комисијата и назначените членови: Драги Митев, Душко Атанасов, Марјан Јанев и Билент Исинов беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против„ и нема и „воздржан“ нема.

9.

По отворената расправа по деветата точка: **Предлог-Програма за социјална заштита во Општина Василево за 2017 година** за збор се јави Реџеп Мустафов претседател на комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата на седницата ја разгледа од од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор **Предлог-Програма за социјална заштита во Општина Василево за 2017 година**, беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против„ и „воздржан“ нема.

10.

По отворената расправа по **десетата точка.Предлог-Програма** за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2017 година за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на седницата на комисијата за урбанизам ја разгледа од од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор **десетата точка.Предлог-Програма за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2017 година**, беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против„ и „воздржан“ нема.

11.

По отворената расправа по **единаесетата точка: Предлог-Програма** за поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици во Општина Василево за 2017 година за збор се јави Драги Митев претседател на Советот на општина Василево рече дека комисијата на седницата ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше, предлага до Советот да ја разгледа и усвои. Немаше друг пријавено за збор **единаесетата точка: Предлог-Програма за поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици во Општина Василево за 2017 година**, беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против„ и „воздржан“ нема.

12.

По отворената расправа по **дванаесетата точка:Предлог-Програма** за одржување и проширување на јавното осветлување на подрачјето на општина Василево за 2017 година. за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор **дванаесетата точка, Предлог-Програма** за одржување и проширување на јавното осветлување на подрачјето на општина Василево за 2017 година. беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против„ и „воздржан“ нема.

13.

По отворената расправа по **тринаесетата точка: Предлог-Програма** за спорт и рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2017 година. за збор се јави Реџеп Мустафов претседател на комисијата за Општествени дејности рече дека комисијата на седница ја разгледа од 3 присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „, против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор **тринаесетата точка : Предлог-Програма** за спорт и рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2017 година. беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „, против„ и „воздржан“ нема.

14.

По отворената расправа по **четринаесетата точка: Предлог- Програма** за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2017 година. за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „, против“ и воздржани“ немаше, предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Душко Атанасов член на Советот на општина Василево од НСДП постави прашање до градоначалникот Ванчо Стојанов дали е завршена изолацијата на резервоарот во село Добрашинци - Нова Маала доколку не е завршена кога ќе биде завршена бидејќи секоја година само се препишува во Програмите а не се реализира.

Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево рече дека точно е тоа дека навистина е така што го кажа советникот Душко Атанасов неколку пати се повлекуват програмата за одржување на системот за снабдување на вода на Добрашинци- Нова Маала се работи за изолација на резерварот во Добрашинци тоа се средства што треба да бидат обезбедени од општината како учество за реконструкција на целиот систем за водоснабдување односно комплетна филтер прочистителна станица. Во моментот во завршна фаза е изготвувањето на техничката документација изградба на резервар за вода каде што и општина Василево ќе има свое учество. Во моментот има дадено на анализа вода за испитување дали на водата ќе и биде потребно само хлор или ќе има потреба и од озонирање да се добие поквалитетна вода за пиење. Техничката документација е при крај само се чекат резултатите од испитување од лабораторијата во Охрид . Во завршна фаза е и изготвувањето на техничката документација заТашли Баир проектот е аплициран се опчекува за негово одобрување и ќе се види дали оваа година ќе се реализира

Немаше друг пријавено за збор **четринаесетата точка, Предлог- Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2017 година.** беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „, против„ и „воздржан“ нема.

15.

По отворената расправа по петнаесетата точката: **Предлог-Програма** за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2017 година.за збор се јави Силвана Јованова претседател на комисијата за финансии рече дека комисијата на седницата ја разгледа од тројца присутни члена ја усвои со 3 гласа „за“ „, против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор **Предлог-Програма за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2017 година.**беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „, против„ и „воздржан“ нема.

16.

По отворената расправа по **шеснаесетата точка: Предлог-Програма** за изградба,реконструкција,одржување и заштита на локалните патишта и улици на општина Василево за 2017 година за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Душко Атанасов член на Советот на општина Василево од НСДП постави прашање до градоначалникот Ванчо Стојанов кога ќе почне изградбата на пешачката патека во село Владевци, бидејќи тендерот е распишан оваа сезона треба да се одпочне изградбата на пешачката патека од десната страна на бензинската пумпа во село Владевци, градоначалникот има обеќано пред граѓаните од оваа населено место

Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево во врска со прашањето поставено од советникот Душко Атанасов рече дека јавната набавка за изведување на градежните активности е готова се планира овие денови да одпочне, меѓутоа е планирана во програмата за 2017 година поради тоа што плаќањето за оваа пешачка патека ќе биде во 2017 година, овие денови се одпочнува со реализација на пешачката патека со ширина од 2м и ќе биде осветлена со канталабри.

Немаше друг пријавено за збор **точката Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на општина Василево за 2017 година**, беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против,, и „воздржан“ нема.

17.

По отворената расправа по **седамнаесетата точка: 17.Предлог-Програма** за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Василево за 2017 година за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор **дванаесетата точка Предлог-Програма за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Василево за 2017 година**. беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против,, и „воздржан“ нема.

18.

По отворената расправа по **осумнаесетата точка: Предлог-Програма** за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2017 година за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор **осумнаесетата точка Предлог-Програма** за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2017 година. беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против,, и „воздржан“ нема.

19.

По отворената расправа по **деветнаесетата точка.Предлог-Програма** за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево. за збор се јави Драги

Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор **деветнаесетата точка:Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево**.беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против,, и „воздржан“ нема.

20.

По отворената расправа по **дваесетата точка:Предлог-Програма за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2017 година**. за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор **дваесетата точка:Предлог-Програма за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2017 година**.беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против,, и „воздржан“ нема.

21.

По отворената расправа по **дваесет и првата точка: Предлог- Програма за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во општина Василево за 2017 година** за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Душко Атанасов член на Советот на општина Василево од НСДП постави прашање до градоначалникот Ванчо Стојанов за фекалната канализација има одредено средства од 13.000.000 денари праша кој дел од Василево ќе биде опфатен со фекална канализација

Ванчо Стојанов градоначалник на општина Василево во врска со прашањето поставено од советникот Душко Атанасов рече дека најголем приоритет во наредната 2017 година ќе биде даден на проектите за одведување на отпадни води односно системи за за фекална канализација тоа ќе биде прв приоритет во наредната година тоа е потребно во равичарските населени места тоа е и сугестија на советниците од изминатите седници на Совет. Најголемиот дел од средствата од Буџетот и тие што ќе пристигнат како донација ќе се аплицира со такви проекти ќе се оди со изградба на канализации . Има изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води во село Ангелци тоа е проектот кој треба да се одобри всушност е одобрен од Мин. за финансии се опчекува негово инплементирање меѓутоа се знае на последната седница највероватно ќе треба да се бара согласност од антикорупциска. Фекална канализација во Василево за еден крак е аплицирано се работи за Индустриската зона Василево тоа е горниот дел на стариот мѓистрален пат меѓутоа планот во иднина е да се одпочне од двете страни од кај индустриската зона, инѓиренции на општината се целиот систем на фекални канализации да се изгради, тоа е скапа инвестиција и сите можности каде може да се аплицира со техничка документација која веќе е и прифатена се аплицира најмногу е фокусирано на системи за отпадни води. Пред секое аплицирање потребна е и да се донесе одлука од Советот на општина Василево советниците ќе даваат приоритет на системите кој како ќе се реализират.

Немаше друг пријавено за збор **дваесет и првата точка:Предлог- Програма за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во општина Василево за 2017 година**. беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против,, и „воздржан“ нема.

22.

По отворената расправа по **дваесет и втората точка Предлог-Програма** за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2017 година.

за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор **дваесет и втората точка: Предлог-Програма за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2017 година**, беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против,, и „воздржан“ нема.

23.

По отворената расправа по **дваесет и третата точка .Предлог-Одлука** за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина Василево.за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор **дваесет и третата точка.Предлог-Одлука за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина Василево**, беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против,, и „воздржан“ нема.

24

По отворената расправа по **дваесет и четвртата точка.Предлог-Програма** за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2016/2017 година во зимски услови. за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор **дваесет и четвртата точка.Предлог-Програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за 2016/2017 година во зимски услови**. беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против,, и „воздржан“ нема.

25.

По отворената расправа по **дваесет и петата точка.Предлог-Програма** за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Р.М. на подрачјето на Општина Василево за 2017 година за збор се јави Драги Митев претседател на комисијата за урбанизам рече дека комисијата на седница ја разгледа од 4 присутни члена ја усвои со 4 гласа „за“ „против“ и воздржани“ немаше,. предлага до Советот да ја разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор **дваесет и петата точка.Предлог-Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Р.М. на подрачјето на Општина Василево за 2017 година**. беше ставена на гласење од 11 присутни советници Советот на општина Василево ја усвои со 11 гласа „за“ „против,, и „воздржан“ нема.

По исцрпениот дневен ред претседателот на Советотот на општина Василево Драги Митев ја затвори 46-та седница на Советот на општина Василево.

Записничар:
Зора Коларова

Совет на Општина Василево
Претседавач:
Драги Митев